



Улогата на Трпевски или на Смиленски не е во функција на докажување на вината за криминалот сторен со пропаднатата банка, која искористи државни гаранции од 30 или од 60 милиони долари, туку процесот на докажување дека Груевски, во времето кога бил министер за финансии во Владата на Љубчо Георгиевски, морал да знае за неликвидната финансиска кука.

СÈ Е ИСТО КАКО И ПОРАНО, ПРВО СОПАРТИЈЦИТЕ МУ ПРАВЕА СПЛЕТКИ, А СЕГА ПРОТИВНИЦИТЕ



Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

Големиот судски процес кој се подготвува против ексгубернерот на Народна банка на Македонија, Љубе Трпевски, а се надоврзува на мегафинансискиот скандал со пропаднатата Експорт импарт банка на контроверзниот бизнисмен Методија Смиленски кој, ако има правда, би требало од српскиот затвор да биде екстрадиран во Македонија, всушност ќе биде и најголем политички настан во земјава, кој нема да дозволи судиите нормално да работат, бидејќи притисокот кој континуирано ќе се врши врз правосудството има своја позадина, односно цел - уривање на премиерот Никола Груевски и на неговата владејачка гарнитура.

Поради тоа, судската постапка, обвинението или казната која треба да биде изречена против обвинетите, ќе падне во длабока сенка затоа што, како што вели народната изрека, целта ги оправдува

средствата, а метата одамна се наоѓа на нишан.

Инаку, како да ги оцениме информациите, кои доаѓаат од српски правосудни извори, кои укажуваат дека контроверзниот македонски бизнисмен со австриско државјанство, Методија Смиленски, уште пред две ипол години бил лоциран од страна на српските разузнавачки и полициски органи, кои деноноќно, по наредба од Скопје, го следеле неговото движење, но не смееле да го упасат, бидејќи се чекал аминот, односно наредбата од политичките кругови во Македонија.

Со тоа ќе се усложнат процесите во македонското правосудство, кое требаше да изрти, но очигледно папочната врвца меѓу политичките елити и одделните судии е многу силна, така што решиле да ги жртвуваат положбата и функцијата на своите колеги, кои ја водат постапката за да се постигне зацртаната цел, а тоа е да потсетиме "главата на премиерот Никола Груевски".

На тој начин, повторно по втор пат во овие пет-шест години, македонското правосудство се наоѓа меѓу чеканот и наковалната, при што аргументите и фактите за подигнување обвинение или изрекување соодветна затворска казна ѝ ја препуштаат диригентската палка на полити-

ката, која не сака да се оддели од својата златна кокошка, која придонесува да се оддалечуваме од евроинтеграциските процеси. Според тоа, настрана од водењето на судската постапка ќе се одвива опасна борба или политичка пресметка за кристализирање на односите во Македонија. Оној кој ќе преживее во наредните 365 дена ќе биде идниот "протагонист" на судбината на државата.

ПЛАСИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Поради тоа, улогата на Љубе Трпевски или на Методија Смиленски не е во функција докажување на вината за криминалот сторен со пропаднатата банка, која ги искористи државните гаранции во износ од 30 или од 60 милиони долари, бројка која деновиве шпекулативно ја лансираа неколку македонски медиуми, туку процесот на докажување дека Никола Груевски, во времето кога бил министер за финансии во Владата на Љубчо Георгиевски, морал да знае за неликвидната финансиска кука.

Токму во оваа грмушка лежи зајакот на политичарот кој од заседа го демнее целиот судски процес. Затоа во наредниот период сè повеќе ќе се откриваат силите и имињата - поддржувачи на овој "таен проект", кој бил кован уште во 2003 година, но поради дејствијата на настаните во Македонија и во соседството, набрзина списокот е сведен само на една личност. Тоа го знаеја малкумина во врвот на СДСМ, на кои овој процес им бил резервна варијанта за детронизирањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, надвор од фактот дека инволвираноста или неинволвираноста на личноста од власта или од опозицијата, се крои капа на "нероден петко", кој треба да биде турнат од политичката сцена, иако за тоа сè уште не е донесена валидна или потврдена судска одлука.

Згора на сè, судскиот процес доаѓа во исклучително тешка ситуација за правосудството воопшто, но и за Македонија, која поради слабото темпо на реформите и на борбата против корупцијата и организираниот криминал, губи значајни политички поени, кои во меѓувреме ги собираат или ги набилдуваат рејтинзите на одделни т.н. миротворци во земјава.

Поради тоа, се плете мрежата околу премиерот Никола Груевски, но и тој подготвува контраудар, почнувајќи од најавите за "недопирливиот сдсмовец", па сè до информациите за импичментот или за

"ДАЛИ СМИЛЕНСКИ И ТРПЕВСКИ СЕ 'ПАПУЧАРИ' ЗА 'ГЛАВАТА НА НИКОЛА ГРУЕВСКИ'?"

ОВА МРЕЖА" ЗА ПРЕМИЕРОТ

промена на политичкиот систем во македонската плуралистичка демократија.

Значи, битката ќе ни ги открие играчите, а уште повеќе ќе ги зацврсти позициите на инволвираните политичари, кои во моментот го наслушнуваат пулсот на јавноста, која наместо да се занимава со економија, со реформи и со барање за владеење на правото, истата ќе се клука со добро пласирани информации и инсинуации - тој украде ова или она, или тој крадел со знаење на..., но се разбира, додека бил на функција.

И така сите долго време ќе се вртиме во овој маѓепсан круг, бидејќи нема да бидеме активни фактори на следењето на судската постапка, туку на политичка латекрија, која ќе биде пласирана само за јавноста.

Што во овој врел котел ќе прави судијата, односно судскиот совет? Тој ќе на..., бидејќи нема да знае под каков притисок ќе биде изложен, а истовремено внима-

Поранешната министерка за правда, сега пратеничка на СДСМ, Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, во неформален кус разговор истакна дека додека била на функцијата не била запозната со информацијата дека локацијата и движењето на Методија Смиленски било многу порано утврдено.

нието ќе му биде одземено, иако по обичај треба чесно и трезвено да оцени има или нема вина во притворените, кои треба да одговорат каде се државните пари.

Ако ја разгледуваме положбата на Методија Смиленски, тогаш неговата позиција е сложена и кристално јасна, но најпрво ќе треба да го дочекаме за да му посакаме добредојде во Македонија, додека ексбанкарот малку време уживаше во притвор. Меѓутоа, "Шутка" како Шутка нам ништо не ни значи, освен што занданскиот леб и поскура го јадат и стотина други ситни затвореници, но ете боже срцето го спаси Трпевски од затворскиот очај и јад. Во контекст на ова, се наметнува само едно главно прашање, постојат ли добри и валидни докази за Љубе Трпевски да се најде зад решетки. Тој постојано велеше дека Народна банка на Македонија му доделила кредит на Смиленски, бидејќи тој под хипотека дал многу згради и објекти, чија вредност ја надминува сумата која граѓаните сега ја отплатуваат. Што значи, каде се зградите или објектите од кои државата треба да си ги подмири своите побарувања од 30, односно од 60 милиони долари? Ако постојат, зошто не се продадат, или зошто од таа богата стекајна маса на Експорт импорт банка не се наплатат побарувањата на Република Македонија. На овие прашања треба да одговорат судството, стечајниот управик, односно Владислав Тамбуковски, кој е во мајка бежанија. Личност која ќе се појави во вториот дел од познатата македонска играна серија за Итар Пејо.

Во овој момент се знае каде сè се движи Тамбуковски, кој во црнина ги стави



ЕКSGУВЕРНЕРОТ ЉУБЕ ТРПЕВСКИ МНОГУ КУСО БЕШЕ ВО "ШУТКА"

вработените во "Газела", Топилницата во Велес и на други побитни фирми кои пропаднаа со помош на врските меѓу судиите, доверителите и политичарите, кои беа функционери или сè уште имаат некакво влијание во политиката.

СРЦЕТО ГО СПАСИ ЕКSGУВЕРНЕРОТ

Како беше третиран ексгубернерот Љубе Трпевски? Според првичното сценарио, тој беше пронајден во една скопска болница, каде поради проблеми со срцето бил хоспитализиран, а друштво му правела полициска придружба. По ова, Трпевски краткотрајно, во текот на минатата среда, беше во притвор, но во целата оваа ујдурма зачудува фактот дека решението од судот до МВР патувало цели шест дена. Безмалку растојанието од судот до МВР, далечина од еден до два километра било минато со желкин воз, а не со брза или со препорачана пошта.

Инаку, тој е обвинет за проневера на 60 милиони долари од девизните резерви на НБМ, заедно со него е обвинет и контроверзниот бизнисмен Методија Смиленски, кој е во притвор во Белград. Во меѓувреме, српскиот Врховен суд веќе ја одби жалбата на Смиленски, односно не го прифати неговото барање за поништување на решението за екстрадиција. Сепак го искористи "Даравелскиот случај", така што до белградскиот Окружен суд испратил уште една жалба, но овој пат работата му ја завршил друг адвокат кој, ис-



МЕТОДИЈА СМИЛЕНСКИ ГИ КОРИСТИ ИСКУСТВАТА НА ДРАГАН ДАРАВЕЛСКИ

то така, побарал да не биде испорачан во Македонија.

"Тоа е жалба која дополнително пристигна во судот. Пристигната е во пропишаниот временски рок, испратена е по пошта. Сега предметот 'Смиленски' повторно да се врати во Врховниот суд, бидејќи Врховниот суд одлучува по жалбите", изјави Ивана Рамиќ, портпарол на Окружен суд Белград.

И покрај сè што се случува со екстрадицијата на Смиленски, министерот за правда, Михајло Маневски, оцени дека очекува брза екстрадиција на контроверзниот македонски бизнисмен. Тој изјави дека до српското Министерство за правда е испратено и последното обвинение против него, а е поврзано со случајот "Експорт импорт банка".

"Така, ги оставивме сите обврски кои произлегуваат од Законот за кривична постапка и очекуваме наскоро тој да биде екстрадиран во РМ", истакна македонскиот министер за правда.

Во целиот случај двајцата обвинети користат слична тактика за да се спасат од притворот, а со постојаните жалби го одолговлекуваат почетокот на судскиот процес во Македонија.

Тешките обвиненија кои го чекаат Методија Смиленски во Македонија се поврзани со работата на Светиниколскиот и на Скопскиот суд. Но, главно, на душа му оди Експорт импорт банката.

Ексгубернерот Љубе Трпевски, заедно со Смиленски, како газда на банката, се сметаат за "главни или клучни играчи" во проневерата на дваесеттина милиони долари од НБМ.

Инаку, на почетокот од истражната постапка, по сведочењето на Љубе Трпевски, на ексгубернерот му беше одземен пасошот, а Смиленски уште од порано "здвуна", ја напушти Македонија. Според првичните проценки, НБМ му издала гаранции од 30 милиони долари, иако знаела дека банката кредитира семејни фирми, од кои добар дел постоеле само фиктивно. Од матните зделки на Смиленски НБМ успеа да врати само девет милиони долари, а дваесеттина милиони заглавија на тајните сметки.

Скопска "единица" го бара Методија Смиленски и за злоупотреба и за проневера на пари во случајот поврзан со Бирото за стокови резерви, во време кога беше раководено од Ванчо Пеловски, функционер во Владата на Љубчо Георгиевски.

Многу дебело досие лежи и во Светиниколскиот суд. Овој Суд го бара Смиленски за приватизациски малверзации, за уништување деловни книги итн. Случаите "Картонтекс", текстилната фабрика "Снитекс", земјоделската задруга "Овче Поле".

Колку точно тежи криминалот на Смиленски не е познато, но се знае дека синцирот е поврзан со повеќе од шеесеттина фирми. Империята на Смиленски падна по смената на власта во 2002 година, а во 2003 година НБМ ги блокираше неговите фирми, кои биле користени за сомнителни трансакции на релација Скопје-Виена, каде што е седиштето на неговата фирма "МК трејд".